



ОДБОЈКА НА ПЕСОК

Кога тимот што ја прима топката од сервис (тимот што не сервира) го освојува тој сервис, добива поен и право на сервис. Играчите од еден ист тим треба наизменично да сервираат кога е нивни ред за сервис.

Победник во еден натпревар во Одбојка на Плажа е оној тим кој ќе освои 2 сета (до 21 поен).

Во случај на нерешен резултат од 1-1 во сетови, одлучувачкиот сет (третиот) се игра до 15 освоени поени со минимално водство од 2 поени разлика.

Еден сет (освен одлучувачкиот трет сет) освојува тимот кој прв ќе постигне 21 поени со минимално водство од 2 поени разлика. Во случај на нерешен резултат од 20-20, играта продолжува додека некои од тимовите не стигне до 2 поени разлика (пр. 22-20, 23-21 итн.).

Одлучувачкиот (трет) сет се игра според правилото објаснето неколку редови погоре

Кога еден тим ќе згреши при сервирањето или неуспешно ја врати топката на противничката половина, или направи било каква друга грешка (аут, забивање во свое поле итн.), противничкиот тим освојува поен, во два различни случаи:

1. Ако противничкиот тим сервираше и освојува поен, продолжува да сервира.
2. Ако противничкиот тим бранел сервирање (другиот тим сервираше), добива право да сервира и освојува поен.

Пред загревањето за еден натпревар, главниот судија фрла паричка во присуство на двата капитени од тимовите што треба да настапат. Победникот може да одбере:

- а) Право на сервис или бранење сервис, или
- б) Страна од теренот на која ќе го играат првиот сет

Губитникот од фрлањето паричка одбира од опцијата што ќе остане.

- Во вториот сет, губитникот од фрлањето на паричка прв ќе бира од двете опции а) или б).

- Доколку треба да се игра одлучувачки (трет) сет, одново ќе се фрла паричка за него.

- НЕМА измени/замени на играчи.

- Во моментот кога играч сервира, секој од тимовите мора да биде во своето поле на теренот (освен тој што сервира).

Секој сервис почнува со знак (свиреж) на судијата. Како и да е, топката е во игра со самиот удар при сервирање.